

Службен весник

на Република Македонија

Број 173

30 ноември 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3283. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	3	3286. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за проценка на влијанието на регулативата.....	5
3284. Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од петта емисија по пат на приватна понуда.....	3	3287. Објава од Министерство за надворешни работи.....	7
3285. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2017 година.....	5	3288. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции.....	7
		3289. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
		3290. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Швајцарија.....	12

	Стр.		Стр.
3291. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година.....	13	3301. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година.....	18
3292. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година.....	14	3302. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година.....	19
3293. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш за регулиран период 2018-2020 година.....	14	3303. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година.....	19
3294. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	15	3304. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип за регулиран период 2018-2020 година.....	20
3295. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	15	3305. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово за регулиран период 2018-2020 година.....	20
3296. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица за регулиран период 2018-2020 година.....	16	3306. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца за регулиран период 2018-2020 година.....	21
3297. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	16	3307. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца за регулиран период 2018-2020 година.....	21
3298. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	17	3308. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на КЈП ВОДОВОД Кочани за 2019 и 2020 година од регулираниот период.....	22
3299. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКР УСЛУГА Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	17	3309. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДОВОД Кочани за регулиран период 2018-2020 година.....	22
3300. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија за регулиран период 2018-2020 година.....	18	3310. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДОВОД Кочани за регулиран период 2018-2020 година.....	23
		Огласен дел	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3283.**

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 17.000 литри еуроизел бс на Град Скопје.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права за зима 2018 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7083/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3284.

Врз основа на член 383 став (1) точка 6) и 7), а во врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ
НА НОВИ АКЦИИ ОД ПЕТТА ЕМИСИЈА ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА****Фирма и седиште на издавачот****Член 1**

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, Ул. „Максим Горки“ бр.11/1-3 Скопје, (во понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од петта емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање**Член 2**

Друштвото ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање на нови 10.390 обични акции од петта емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и подзаконските прописи.

Начин на издавање на хартиите од вредност**Член 3**

Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови преку издавање нови акции од петта емисија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност**Член 4**

Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина на Друштвото, односно заради создавање услови за непречено функционирање.

Број, род и класа на хартиите од вредност кои се издаваат**Член 5**

Друштвото издава 10.390 обични акции.

Номинална вредност на хартиите од вредност**Член 6**

Номиналната вредност на една обична акција е 100 ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 1.039.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Продажна цена на хартиите од вредност**Член 7**

Продажната цена на хартиите од вредност кои се емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Вкупна вредност на емисијата**Член 8**

Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 1.039.000 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Права кои произлегуваат од обичните акции**Член 9**

Имателите на обичните акции имаат право на глас на тој начин што секоја обична акција обезбедува право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните акции ги даваат следниве права:

- право на исплата на дел од добивката – дивидендата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото;
- други права во согласност со Законот и Статутот на Друштвото.

Начин на исплата на дивиденда**Член 10**

Новите издадени акции од зголемената основна главнина учествуваат во распределбата на добивката во годината во која е извршено зголемувањето на основната главнина, сметано на номиналната вредност на акциите.

Начин, време и место на запишување на хартии од вредност**Член 11**

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат во рок од 15 дена од конечната на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност.

По реализација на петтата емисија за зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во Централниот регистар на Република Македонија, во рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната главнина.

Новоиздадените акции се евидентираат во дематеријализирана форма во Централниот Депозитар за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по уписот во трговскиот регистар.

Начин и краен рок на уплата на хартиите од вредност**Член 12**

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечната на решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на сметката на Друштвото.

Начин на објавување на издавањето на хартиите од вредност**Член 13**

Друштвото ја известува јавноста за петтата емисија на хартии од вредност првиот ден по конечната на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со објавување на соопштение на македонски јазик во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност, како и јавноста, за запишаните и платени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од завршување на приватната понуда. Известувањето во пропишана форма се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник што излегува на територија на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност за уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар и за регистрација на новоиздадените акции во депозитарот за хартии од вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Постапка за распределба на хартиите од вредност помеѓу одделните купувачи во случај на приватна понуда**Член 14**

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден познат купувач – институционален инвеститор, кој во едно е и постоечки акционер во Друштвото.

Идентитет на познати купувачи при приватна понуда**Член 15**

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплата од страна на Влада на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

Висината на паричниот влог изнесува 1.039.000 ЕВРА.

По уплатата и запишувањето на новоиздадените хартии од вредност, Владата на Република Македонија се стекнува со 10.390 обични акции.

Извори на средства

Член 16

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2017 година на сметка 130010025663718, Подпрограма 3Д-Гасификација, ставка 489-3Д - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации.

Останати одредби

Член 17

Се задолжува извршниот директор на Друштвото да ја извести јавноста за петтата емисија на хартии од вредност со објавување на соопштение во еден дневен весник што излегува на територија на Република Македонија.

Се задолжува извршниот директор на Друштвото да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на емисијата во Централниот регистар на Република Македонија, упис на новоиздадените акции во Централниот депозитарот за хартии од вредност, како и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за уписите, во законски предвидените рокови за секое поединечно дејствие.

Член 18

Се овластува Одборот на директори на Друштвото по завршување на емисијата да изготви пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат основната главнина и бројот на акциите.

Член 19

За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисија за хартии од вредност.

Член 20

Рокот за спроведување на оваа одлука е 1 (една) година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 21

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7348/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3285.

Врз основа на член 70-в, став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.11.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2017 година, бр.49-8637/1 од 2.10.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7616/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3286.


Врз основа на член 20 став (5) од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

1. Во Методологијата за проценка на влијанието на регулативата („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/13) во точка 1. „Вовед“ во потточката 1.2 „Опсег на Методологијата“ по зборовите: „предлог Буџетот на Република Македонија“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „законите за задолжување на Република Македонија и законите за гаранција на Република Македонија“.

2. Во точка 3. „Подготвување на Извештај за ПВР“ во потточката 3.2. „Обезбедување на мислење од Министерство за информатичко општество и администрација и објавување на Извештајот за ПВР“ во ставот 1 по зборот „ЕНЕР“ се додаваат зборовите „преку е-седници на Владата на Република Македонија“, а зборот „десет“ се заменува со бројот „20“.

3. Во точка 4. „Консултации со засегнатите страни“ во потточката 4.2. „Начин на спроведување на консултации со засегнатите страни“, Шемата 2. „Преглед на процесот и роковите за ПВР“ се заменува со нова Шема 2., која гласи:



4. Оваа методологија се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6856/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

3287.

О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна заштита на класифицирани информации, склучена во Букурешт на 4 август 2016 година, ратификувана од Собранието на Република Македонија и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 191/2016, која што е ратификувана и од страна на Романија, согласно со член 13 од предметната Спогодба, стапила во сила на 13 ноември 2017 година.

17 ноември 2017 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3288.

Врз основа на член 25, став 2 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/10, 15/11, 43/15 и 204/15) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.










Бр. 01-9943
25 октомври 2017 година
Скопје









Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог**ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ СПОРЕД АДР**Постапки во случај на несреќа или итен случај

Во случај на несреќа или итен случај што може да се појави или произлезе во текот на превозот, членовите на екипажот на возилото ги преземаат следните дејства кога е безбедно и практично тие да се направат:



- Закочете го возилото, запрете ја работата на моторот и прекинете го електричниот круг со активирање на главниот прекинувач, ако постои;
- Избегнувајте извори на палење, особено, да не се пуши, да не се употребуваат електронски цигари или слични направи или да не се вклучува електрична опрема;
- Информирајте ги надлежните служби за итни случаи, со давање на што е можно повеќе информации за инцидентот или несреќата и за опасните материји вклучени во неа;
- Облечете го елечето за предупредување и поставете ги соодветните знаци за предупредување како што треба;
- Транспортните документи нека бидат спремни за покажување на службените лица при пристигнување;
- Не ги газете или допирајте истурените материји и избегнувајте вдишување на задушливи гасови, чад, прашина и испарувања стоејќи спротивно од ветрот;
- По потреба и кога е безбедно користете ги противпожарните апарати за да изгасите мал/почетен пожар во гумите, кочниците и просторот на моторот;
- Екипажот на возилото не смее да гаси пожари во товарниот простор;
- По потреба и кога е безбедно да се направи, користете ја опремата што е во возилото за да спречите истекувања во водена средина или во канализациска мрежа и да го спречите разлевањето;
- Оддалечете се од несреќата или итниот случај, известете ги другите лица да се оддалечат и следете ги инструкциите на надлежните служби;
- Соблечете ја контаминираната облека и употребената контаминирана заштитна опрема и ставете ги на сигурно место.

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својство на опасноста од опасните материи по класи и за дејствијата зависно од околностите		
Налепници и етикети за опасност	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
<p>Експлозивни материи и производи</p>  <p>1 1.5 1.6</p>	<p>Може да имаат различни својства и ефекти како што е масовна детонација; исфрлање на парчиња; интензивен пожар/топлински удар; појава на блескава светлина, силен звук или чад. Чувствителни на удари и/или потреси и/или топлина.</p>	<p>Засолнете се но што подалеку од прозорци.</p>
<p>Експлозивни материи и производи</p>  <p>1.4</p>	<p>Незначителен ризик од експлозија и пожар.</p>	<p>Засолнете се.</p>
<p>Запалливи гасови</p>  <p>2.1</p>	<p>Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Може да се под притисок. Ризик од задушување. Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.</p>	<p>Засолнете се. Избегнувајте ниски места.</p>
<p>Незапалливи, неотровни гасови</p>  <p>2.2</p>	<p>Ризик од задушување. Може да бидат под притисок. Може да предизвикаат смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.</p>	<p>Засолнете се. Избегнувајте ниски места.</p>
<p>Отровни гасови</p>  <p>2.3</p>	<p>Ризик од труење. Може да бидат под притисок. Може да предизвикаат изгореници и/или смрзнатини. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.</p>	<p>Користете заштитна маска. Засолнете се. Избегнувајте ниски места.</p>
<p>Запалливи течности</p>  <p>3</p>	<p>Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање.</p>	<p>Засолнете се. Избегнувајте ниски места.</p>
<p>Запалливи цврсти материи, самореактивирачки материи и цврсти експлозивни материи во неексплозивна состојба (десензибилизирани)</p>  <p>4.1</p>	<p>Ризик од пожар. Запалливи или лесно запалливи, може да се иницираат од топлина, искри или пламен. Може да содржат самореактивни материи подложни на егзотермно распаѓање во случај на довод на топлина, контакт со други материи (како киселини, соединенија на тешки метали или амини), триење или удар. Тоа може да доведе до создавање на опасни и запалливи гасови или до испарувања или до самозапалливост. Садот/пакувањето може да експлодира при загревање. Ризик од експлозија на десензибилизирани експлозивни по губење на десензибилноста</p>	
<p>Материи подложни на самозапалување</p>  <p>4.2</p>	<p>Ризик од самозапалување ако пакувањата се оштетени или содржината е истурена. Може да реагираат бурно со вода.</p>	
<p>Материи кои во контакт со вода испуштаат запалливи гасови</p>  <p>4.3</p>	<p>Ризик од пожар или експлозија во контакт со вода</p>	<p>Истурените материи треба да се покријат и чуваат суви</p>

Налепници и етикети за опасност	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
Оксидирачки материи  5.1	Ризик од бурна реакција, палење и експлозија во контакт со согорливи или запалливи материи	Избегнувајте мешање со запалливи материи или материи што согоруваат (на пример, струготини)
Органски пероксиди  5.2	Ризик од егзотермичко распаѓање при покачени температури, контакт со други материи (како киселини, соединенија од тешки метали или амини), триење или удар. Тоа може да доведе до создавање на штетни и запалливи гасови или испарувања или samozapalivost.	Избегнувајте мешање со запалливи супстанции или супстанции што согоруваат (на пример, струготини)
Отровни материи  6.1	Ризик од труење, при вдишување, контакт преку кожата или голтање. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	Користете заштитна маска.
Заразни материи  6.2	Ризик од зараза. Може да предизвика болест на луѓе или животни. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
Радиоактивен материјал  7A 7B 7C 7D	Ризик од вдишеното и надворешното зрачење.	Ограничете го времето на изложеност
Фисибилни материјали  7E	Ризик од нуклеарна верижна реакција.	
Корозивни материи  8	Ризик од изгореници. Може да реагираат бурно едни со други, со вода или со други материи. Ако се разлеат може да дојде до создавање на нагривачки испарувања. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
Други опасни материи и производи  9 9A	Ризик од изгореници. Ризик од пожар. Ризик од експлозија. Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	

Забелешка 1: За опасни материи со повеќекратни ризици и за мешани товари, треба да се запазат укажувањата за секоја од опасностите посочени во таблицата.

Забелешка 2: Дополнителните мерки наведени погоре може да се прилагодат на класите на опасни материи што се превезуваат без разлика на начинот на превозот.

Дополнително упатство за членовите на екипажот на возилото за својството на опасноста од опасните материји, означени со симболи, и за дејствијата кои се превземаат зависно од околностите		
Симбол	Својство на опасноста	Дополнителни мерки
(1)	(2)	(3)
 Материји опасни за животна средина	Ризик за водената средина и канализациската мрежа.	
 Материји со зголемена температура	Ризик од изгореници со топлина	Избегнувајте контакт со жешките делови на транспортната единица и разлеаната материја

Опрема за лична и општа заштита при извршување на општи дејствија и дејствија во специфични итни случаи што треба да се носи во возилото во согласност со оддел 8.1.5 од АДР

Следната опрема треба да се носи во возилото за сите броеви на налепници за опасност:

- за секое возило, клинеста подметка за тркала со големина соодветна на максималната маса на возилото и на пречникот на тркалото;
- два самостоечки знаци за предупредување;
- течност за плакнење на очите^а; и

за секој член на екипажот на возилото

- елече за предупредување;
- рачен апарат за осветлување;
- чифт заштитни ракавици; и
- заштита за очи.

Дополнителна опрема потребна за одредени класи:

- заштитна маска за секој член на екипажот на возилото треба да се носи во возилото за налепници за опасност со број 2.3 или 6.1;
- лопата^б;
- затинка за затворање улични испусти^б;
- сад за собирање^б.

^а Не е потребна за налепници со број 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3.

^б Потребна е само за налепници со број 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3289.

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2017 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глуво Бразда, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Глуво Бразда, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Глуво Бразда.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-29282/1
20 ноември 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
м-р **Борис Тунцев** с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3290.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ШВАЈЦАРИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Тицино/Ticino во Швајцарија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

- 1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноєви (gallinae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
- 2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,
- 3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
 - живина,
 - птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
 - домашни миленици во придружба на сопственикот,
 - птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
 - птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
 - гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
- 4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
- 5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,
- 6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,
- 7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
- 8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и
- 9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

- 1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:
 - 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,
 - 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или
 - 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,
- 2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:
 - 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,
 - 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или
 - 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третираны со топла пара на 100°C во период од најмалку 30 минути,

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пара од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или

- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4105/1
24 ноември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3291.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЛПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш бр.0302-434/2 од 13.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-103/17 од 14.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЛПКД ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЛПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 28,22 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 29,38 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 30,63 ден/m³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,94%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,03%;

• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,10%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-103/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3292.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш бр.0302-435/2 од 13.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-104/17 од 14.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 5,68 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 6,35 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 7,02 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

• минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 22,97 %;

• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 21,62%;

• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 20,47%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-104/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3293.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш бр.0302-436/2 од 13.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-105/17 од 14.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 14,90 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 14,93 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 14,98 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 10,47%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 10,45%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 10,41%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-105/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3294.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица бр.10-5863/1 од 15.09.2017 година година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-114/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 12,83 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 12,38 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 11,56 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 50,70%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 50,56%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 50,40%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-114/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3295.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица, бр.10-5863/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-115/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 39,96 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 41,68 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 43,45 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 8,47%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 8,88%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 9,20%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр.08-115/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3296.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018-2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица бр.10-5863/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-116/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 10,40 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 11,57 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 11,36 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 6,86%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 12,14%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 13,18%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр.08-116/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3297.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКР УСЛУГА Берово бр.03-469/2 од 12.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-122/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 32,57 ден/м³;
 - за 2019 година во износ од 32,59 ден/м³;
 - за 2020 година во износ од 34,66 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 2,44%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 3,42%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 4,27%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-122/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3298.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКР УСЛУГА Берово бр.03-470/2 од 12.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-123/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 6,45 ден/м³;
 - за 2019 година во износ од 5,73 ден/м³;
 - за 2020 година во износ од 6,31 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 8,30%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 11,79%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 14,35%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-123/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3299.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКР УСЛУГА Берово бр.03-471/2 од 12.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-123/17-1 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКР УСЛУГА
БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 12,59 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 11,45 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 11,90 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,30%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,46%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,05%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-123/17-1
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3300.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија бр.03-1288/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-141/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЛПКД КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 17,57 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 19,46 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 20,07 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 2,80%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,93%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 6,69%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-141/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3301.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија бр.03-1289/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-142/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЛПКД КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 3,84 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 4,29 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 4,61 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 5,14%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 7,55%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 9,08%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-142/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3302.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија бр.03-1290/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-143/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЛПКД КОМУНАЛЕЦ ГЕВГЕЛИЈА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЛПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 12,24 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 12,50 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 14,61 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 41,62%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 40,80%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 34,98%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-143/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3303.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип бр.03-583/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-144/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП НИКОЛА КАРЕВ ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 3,98 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 3,95 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 3,91 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 5,31%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 5,33%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 5,39%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-144/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3304.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип бр.03-583/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-145/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП НИКОЛА КАРЕВ ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 36,98 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 35,61 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 34,36 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 10,28%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 9,51%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 8,77%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-145/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3305.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД ОГГРАЖДЕН Босилово бр. 09-261/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-149/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД ОГГРАЖДЕН БОСИЛОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈПКД ОГГРАЖДЕН Босилово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 17,01 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 16,97 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 18,08 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,70%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 3,80%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 5,36%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-149/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3306.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-150/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНАЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 27,78 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 27,81 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 28,20 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,65%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 3,72%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 3,71%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-150/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3307.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-151/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНАЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈП СОЛИДАРНОСТ Винаца се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 6,16 ден/m³;
 - за 2019 година во износ од 6,17 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 6,37 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,72 %;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,76 %;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 5,11%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-151/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3308.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на КЈП ВОДОВОД Кочани, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-160/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2019 година во износ од 24,52 ден/m³;
 - за 2020 година во износ од 24,57 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 50,22%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 50,21%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа важи за 2019 и 2020 од година регулираниот период.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2019 година.

УП1 Бр. 08-160/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3309.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на КЈП ВОДОВОД Кочани, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-161/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2018 година во износ од 14,11 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 15,14 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 15,66 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 15,10%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 17,50%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 17,88%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-161/17

24 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3310.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на КЈП ВОДОВОД Кочани заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-162/17 од 18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 44,88 ден/м³;
- за 2019 година во износ од 46,19 ден/м³;
- за 2020 година во износ од 47,62 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 21,03%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 22,36%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 22,86%.

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

УП1 Бр. 08-162/17

24 ноември 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2017173